

Дома За нас Маркетинг Импресум Архива

Насловна

Тема

Поента

Македонија

Пари

Скопје

Хроника

Став

Свет

Мозаик

Култура

Спорт

Фелџон

Ризница

Нов свет

Сајт на денот

Пецко

ТВ Програма

Сервисни информации




Сајт на денот



ЕУРЕС - европски портал за вработување

неограничено
кон сите земји
преку
интернет
Skype



Време, број 657, 11.03.2006



Младеновски: Не знаевдека пишува ПЈРМ

Не знаев дека во учебникот „Нации и држави во Југоисточна Европа“ е напишано името ПЈРМ, вели Мире Младеновски, професор по историја во основното училиште „Тихомир Милошевски“, кој е еден од двајцата Македонци што учествувале во составувањето на наставните содржини.

- Тоа е изненадување и за мене. Јас учествував во собирањето на материјалите, но не учествував во подготовката на тој учебник. Не можам да коментирам, бидејќи се уште не сум го видел прирачникот, а не бев во Солун ни кога тој се составуваше - вели Младеновски.

И од Министерството за образование вчера останаа без став. Министерот Положани завчера изјави дека прирачниците треба прво да се преведат пред да се дистрибуираат во училиштата како помошен материјал.

Слични статии:

Останати статии од оваа рубрика:

СДСМ ЈА ОТВОРИ ПРЕДИЗБОРНАТА СЕЗОНА
Бучковски го кани Груевски на ТВ-соочување

ИНИЦИЈАТИВИ ДО ОПШТИНАТА
Училиштата во Гостивар бараат нови имиња

СПОРЕД ИНИЦИЈАТОРОТ ТУПУРКОВСКИ
Пропадна идејата за нов трет пат

НЕФОРМАЛНА СРЕДБА ЕУ - ЗАПАДЕН БАЛКАН
Патот до ЕУ затрупан со реформи и обврски

СПОРЕД ВМРО-НП
ДУИ се „запиша“ во балетско училиште

ВМРО-ДПМНЕ ПРЕДУПРЕДУВА
Владата ќе ја затвори ДИК за јавноста

ВМРО-НП, ПРИЛЕП
Претседателот на судот - партиско решение

НОВИ ПРИРАЧНИЦИ - СТАРИ ПРОБЛЕМИ
Во балканските учебници поисторија останавме „поранешни“

СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Ќе создаваме ученици што мислат, а не што паметат

СОМНИТЕЛНИ ТРАНСАКЦИИ СО ДРЖАВНИ ПАРИ
Исчезнаа 2,2 милиони евра што Бучковски ги платил на МЗТ „ФОП“

ВЕЛЕШКИОТ СУД ПРЕСУДИ ВО КОРИСТ НА РАБОТНИЧКИТЕ
Акционерките од „Ветек“ ќе добијат дивиденда за три години

ПРОТЕСТ ВО „ЖИТО БИТОЛА“
Земјоделците упаднаа кај директорот

ПРОЕКТИ
Електронски катастар во Куманово



Оценки/Коментари [Оценете](#)

(Редакцијата ВРЕМЕ Ве моли опцијата коментари да ја користите за изнесување на вашиот став за наведената рубрика, а не за меѓусебно препукување. Како друга опција можете да го искористите и форумот на

ВРЕМЕ <http://forums.vreme.com.mk/>

каде слободно можете да се најавите и да дискутирате за било која тема.)



Оценил: [2ca Prevaranti i Nistoznici](#)

Mladenovski ti si edeno pokvareno govedo sto jade dzabe leb od Makedonskiot narod.Da te ebam u budalata kogo ke praves budala pa se pravde deka ne znael oti ke ne imenuvat kako PJRM!?Dali znaese oti ke se pisuva takvo izdanie i ke treba da se dostavi do Makedonskite ucenici? Dali znaes za da vleze edno takvo izdanie vo skoluvanjeto MORA da mu odgovara na Makedonskiot narod?Dali znaes vo sprotivno e nase humano pravo da go odbieme takvoto izdavanje?I pred se` dali znaes da ovakvi raboti koi se od drzavno i nacionalen interes MORA da bidat od javna debata za da se usvojat i odobrat od samiot narod koj treba da gi primenuva?Dali znaete TI i Polozani da nemate ligitimitet da mu nmetnivate na narodot bez da go zemete vo predvid negovoto misljenje? I na kraj krajevi ne ste najpametnite i najumnite da mu diktirate na narodot kako i sto treba da zeme vo predvid.MORA da se sprece upotreba na ovie izdanija vo Makedonija a vie dvajcata da gi vratete site pari sto dosega ste mu gi sele na narodot za vasite licni interesi.I da odgovarate pred zakonot.



Оценил: [Baze](#)

Mladenovski aram da ti e i te be i na tvojata bedna familija, semeto da ti se sotre.Albanecot znae sto pravi.



Оценил: [Хомер МакеДонски](#)

Веќе знаете.Ке превземете ли акција во правец на санирање на штетите или ќе се приклоните на големината на слугувањето со пропагирањето на фироманштината



Оценил: [Anonim](#)

Polozani stvarno si dvolicen.Sto sakas da kazes so toa da se prevedat pa distributirat niz Makedonija! Za nas ke bide Makedonija,a za ostanatite drzavi ke bide PJRM?E stvarno si crna ovca,ajde be separatist eden gad mi e od тебе.NE SMEE TOA SEPARATISTICKO I ANTIMAKEDONSKO IZDANIE NA NEKAKVA HRISTO-MUSLIMANSKA ISTORIJA DA VLEZE VO MAKEDONIJA.A vie prosto-kulturni ministercinja ja posravte so Britanika i dosta slicni izdanija,vie ne znaete za sebesi a kamoli za bilo koj narod na Balkanot.So Polozani da si trazete druga rabota i so parite sto gi zimate air da ne videte.



Оценил: [istoricar](#)

Vo Jajce ne stignavme na vreme, za na Solun ne zaprevte, prvata makedonska vlada i himnata ni gi sotrevte, a vidi majkata Mladenovski i sega 60 godini potoa za Solun ne trgnal. Sramota, koj i da e honorarot sto si go zel, nema alal da go potrosia.

